

MAZDA TAIKI



Еден од најинтересните концепти кои сме ги виделе е претставен пред отворањето на Салонот во Токио. Новиот концепт со органска форма е наречен Mazda Taiki. Тоа е последниот од низата органски концепти на "Mazda", вклучувајќи ги претходните Nagare, Ryuga и Hazake. Taiki поседува технологија од реалноста, иако станува збор за концепт. Една од новите технологии е следната генерација на ротационен мотор ванкел и подобрување на аеродинамиката, за која се претпоставува дека ќе биде водилка за дизајнот на идните генерации спортски автомобили на "Mazda". Напред е поставен новиот Renesis ротационен мотор, крстен со интересно име 16Н. Двокоморниот мотор ја испраќа моќноста до задните тркала.

Моторот има зафатнина од два пати по 800cc, а новата конструкција му помага да ги подигне степенот на искористливост и вртежниот момент во сите режими на вртење. Новиот систем за директно вбризување и новиот блок целосно изработен од алуминиум ќе помогнат во намалувањето на потрошувачката. Одлично е тоа што "Mazda" конечно направи вистински концепт наместо досегашните претпродукциски најави.



ФЛЕШ ВЕСТИ

ШУМАХЕР ЈА НАПУШТА "ТОУТОА"

Уште еден Шумахер ја напушти сцената. Секако не веднаш, туку на крајот од сезоната. Помалиот од браќата Шумахер си оди од Формула 1 тимот на "Toyota" каде вози од 2005 година. Со изговор дека бара нови предизвици, најмалиот од кланот Шумахер планира да остане зад воланот на својот болид во преостанатите две трки колку што останаа од сезонава. Иако се повлекува и бара нови предизвици Ралф Шумахер не обелодени каде понатаму. Плановите за неговата иднина ќе бидат изнесени на последната трка од сезоната "Големата награда на Бразил".

МОЖНА СОРАБОТКА МЕЃУ "BMW" И "MERCEDES"

Се чини дека наскоро ќе почнат соработка двата најголеми германски производители на автомобили. Најверојатно, следната генерација на Mini, заедно со малите автомобили од "Mercedes", A и B класа би делеле иста платформа. Со тоа би се делеле заеднички ресурси за производство и би се намалиле трошоците за развој, исто така, и инвестициониот ризик. Новите модели би имале и каросерија, која ќе се изработува под заеднички кров. Според ваквите претпоставки, се чини дека поголема добивка би имал "Mercedes", најмногу поради недефинираноста на моментната A класа, во однос на сегментот во кој припаѓа. Најверојатно моторите ќе бидат "Mercedes", иако не е исклучена можност и тие да се произведуваат на заедничка основа.

PORSCHE ЌЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВА И ВО ИНДИЈА

Се чини дека и штутгартскиот производител на спортски автомобили не е имун на глобализационите процеси, па по селењето на производството на "Cayenne" во Словачка, наскоро и тој би можел да почне да ги произведува своите автомобили и во Индија. Имено, "Porsche" сака да ја зголеми својата продажба на пазарот, кој од ден на ден е сè поголем, па првиот чекор кон остварувањето на таа цел е логичното префрлување на производството таму. Изворите наведуваат дека еден висок службеник на "Porsche" на Автосалонот во Франкфурт открил дека "Porsche" планира да произведува автомобили, кои би се продавале само на индискиот пазар. Ако овие планови се остварат најверојатно ќе се работи само за конечно склопување на деловите, а не на производство на виталните делови на автомобилите. Бидејќи и "Volkswagen" најавуваше сличен потег можно е овие два производители блиску да соработуваат во Индија.

"FIAT" И "MICROSOFT" ГО ПРЕТСТАВУВААТ ECODRIVE

Групата "Fiat" и одделот за автомобили на "Microsoft" најавија нов систем наречен Blue&Me, кој треба да им овозможи на возачите да го намалат своето влијание врз животната средина. Новиот систем е претставен на Салонот во Франкфурт, каде одговорните од "Fiat" демонстрираа дека грижата за животната средина кај еден производител на автомобили не треба да престане во моментот кога возилото ќе му го продаде на купувачот. Системот EcoDrive овозможува грижата да продолжи, односно производителот да се информира за начинот на кој неговите клиенти ги возат нивните автомобили.

БЕСПЛАТЕН ЗА СИТЕ ФИРМИ!

☎ 308 58 28



Дел од секое
СЕМЕЈСТВО!

По цена
ог само

100 ген.

106 000 ПОСЕТИТЕЛИ/МЕСЕЧНО на
www.yellowpages.com.mk

...T-Mobile...
LE GRAND CASINO
YELLOW PAGES 2007/08
IMPULS
Brilliant
NOVUS your complete partner
VARADI
DEKRA
blue bell
ПУЦКО ПЕТРОЛ
FRIGOTEHNA
EUXOX XEROX